

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 17

Четврток, 15. 11. 2018 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

#### Совет на општина Струмица:

| Рег.<br>бр.                                                                                                                                                                                                             | Стр. | Рег.<br>бр.                                                                                                                                                | Стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 331.                                                                                                                                                                                                                    |      | 335.                                                                                                                                                       |      |
| Одлука за усвојување на Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во Општина Струмица .....                                                                                                    | 2    | Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица гас“ – Струмица .....                                                   | 5    |
| 332.                                                                                                                                                                                                                    |      | 336.                                                                                                                                                       |      |
| Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1262/1, 1714 КО Просениково .....                                                            | 3    | Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПЕД „Струмица гас“ – Струмица ..... | 6    |
| 333.                                                                                                                                                                                                                    |      | 337.                                                                                                                                                       |      |
| Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица .....                                                                     | 3    | Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I-VI месец 2018 година .....                              | 7    |
| 334.                                                                                                                                                                                                                    |      | 338.                                                                                                                                                       |      |
| Решение за именување на општински координатор, модератор, ко-модератор и оперативна група за спроведување на форумски процес – проектен форум за реализација на дел од проектот „Зајакнување на општинските совети .... | 4    | Заклучок за одобрување на Предлог – Планот на програмите за развој .....                                                                                   | 7    |

.....

## Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Акциониот план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во Општина Струмица број 09-9035/1 од 06.11.2018 година.

## Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9317/1 Совет на општина Струмица  
15.11.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

## Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1262/1, 1714 КО Просениково

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1262/1, 1714 КО Просениково, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2018 година.

Бр. 09-9318/2 Општина Струмица  
15.11.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

## Решение

за објавување на Одлуката за усвојување на Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во Општина Струмица

Се објавува Одлуката за усвојување на Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-9317/2 Општина Струмица  
15.11.2018 год. Градоначалник  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

## 331.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2018 година, донесе:

**Одлука  
за усвојување на Акционен план за  
подобрување на квалитетот на  
амбиенталниот воздух во Општина  
Струмица**

## Член 1

Се усвојува Акциониот план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во Општина Струмица.

**332.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2018 година, донесе:

**О д л у к а**  
**за утврдување потреба од донесување**  
**на урбанистичко планска**  
**документација за проширување на**  
**плански опфат за КП бр. 1262/1, 1714**  
**КО Просениково**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект,помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 1262/1 и 1714 КО Просениково, во сопственост на лицето Сашко Ѓоревски.

Објектот на КП бр.1262/1, 1714 КО Просениково, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на лицето Сашко Ѓоревски (КП бр.1262/1) и земјиште во сопственост на Република Македонија (КП бр 1714).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.08-9318/1 Совет на општина Струмица  
15.11.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за  
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
проширување на плански опфат за КП бр.  
7898/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2018 година.

Бр. 09-9319/2 Општина Струмица  
15.11.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**333.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2018 година, донесе:

**О д л у к а**  
**за утврдување потреба од донесување**  
**на урбанистичко планска**  
**документација за проширување на**  
**плански опфат за КП бр. 7898/1 КО**  
**Струмица**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7898/1 Ко Струмица, во сопственост на лицето Ванчо Пинџуров.

Објектот на КП бр.7898/1 КО Струмица, според ГУП на град Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9319/1 Совет на општина Струмица  
15.11.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Решението за**  
**именување на општински координатор,**  
**модератор, ко-модератор, и оперативна**  
**група за спроведување на форум на**  
**заедницата –проектен форум за**  
**реализација на проект „Зајакнување на**  
**општинските совети“**

Се објавува Решението за именување на општински координатор, модератор, ко-модератор, и оперативна група за спроведување на форум на заедницата –проектен форум за реализација на проект „Зајакнување на општинските совети“, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-9320/2 Општина Струмица  
15.11.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

**334.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2018 година, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за именување на општински**  
**координатор, модератор, ко-**  
**модератор, и оперативна група за**  
**спроведување на форум на**  
**заедницата –проектен форум за**  
**реализација на проект „Зајакнување на**  
**општинските совети“**

1. За потребите на Форумот на заедницата за реализација на проектен форум “Зајакнување на општинските совети“, со цел партиципативно и транспарентно изготвување и утврдување на проекти на Советот на општина Струмица, во непосредна соработка и непосредно одлучување заедно со граѓаните на Општина Струмица, се именуваат:

| Бр.                          | Позиција                        | Име и презиме      | Институција / Организација                   |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1                            | Општински координатор           | Васил Крстев       | Општина Струмица                             |
| 2                            | Модератор                       | Васка Драшковиќ    | Лиценциран модератор                         |
| 3                            | Комодератор                     | Танкица Таукова    | Центар на заедници Струмица                  |
| Членови на оперативна група: |                                 |                    |                                              |
| 4                            | Претставник од Општина Струмица | Катерина Најданова | Општина Струмица                             |
| 5                            | Од комисија КЕМЖМ               | Ели Панова         | АД – Станбен и деловен простор - Струмица    |
| 6                            | Од НВО                          | Горан Сачевски     | Центар на заедници Струмица                  |
| 7.                           | од Бизнис заедницата            | Софче Јанева       | Сектор за локален економски развој           |
| 8                            | Од образование социјала и сл.   | Ацо Ѓоргиев        | Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица |

2. Надоместокот за учество во реализацијата на проектниот форум ќе се уреди согласно Одлуката за определување на надоместок за учество во работата на работните тела на Советот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/10) и договори за дело помеѓу именуваните лица и Градоначалникот на општина Струмица, во зависност од позицијата и ангажманот во спроведувањето на форумскиот процес.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9320/1 Совет на општина Струмица  
15.11.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Решението за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-9321/2 Општина Струмица  
15.11.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

### 335.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2018 година, донесе:

**Решение**  
за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица

1. Од должноста членови во Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат: Соња Куртовиќ, Тони

Богоев, Сања Најданова, Ристо Пецев и Николчо Угринов.

2. За членови во Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица, се именуваат:

- Ристо Пецев;
- Анита Касапова;
- Никола Медарски;
- Љубица Стоева и
- Александар Николов

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9321/1 Совет на општина Струмица  
15.11.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Решението за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-9322/2 Општина Струмица  
15.11.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

### 336.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2018 година, донесе:

### **Решение** за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица

1. Од должноста членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица поради истек на мандат, се разрешуваат: Лилјана Јакова, Александар Муканов, Сања Митева, Марија Белмезова и Јосип Василев.

2. За членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица се именуваат:

- Снежана Цетковиќ;
- Марјан Маринов;
- Александар Муканов;
- Борис Пројков и
- Јосип Василев

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9322/1 Совет на општина Струмица  
15.11.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I - VI месец 2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - VI месец 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-9323/2 Општина Струмица  
15.11.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

**337.**

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.07.2018 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање согласност на Извештајот за**  
**работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица**  
**за период I - VI месец 2018 година**

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - VI месец 2018 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-7158/3 од 30.10.2018 година.

2. Од Извештајот на страна 12 да отпадне техничката грешка односно делот од Извештајот кој се однесува за периодот по крајот на јуни 2018 година, односно текстот:

„Во месец септември поточно на 11 и 25 септември беше извршено перење, дезинфекција и замена на тркала на 258 контејнери.

Во месец август овој оддел во повеќе наврати спроведе акција за вонредно собирање на гранки и тревы на територијата на град Струмица и беше подигнат вкупно отпад од 17м<sup>3</sup>.

Една од најголемите активности во изминатите девет месеци беше одржување на хигиената во градот во месец август и тоа пред за време и после одржувањето на големата манифестација во градот “Струмица Опен Фестивал 2018 год“. Во тој период секојдневно се вршеше чистење и перење на плоштадот и присуството на вработени од овој оддел беше 24 часа“.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на

објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9323/1 Совет на општина Струмица  
15.11.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Заклучокот за**  
**одобрување на Предлог – Планот на**  
**програмите за развој**

Се објавува Заклучокот за одобрување на Предлог – Планот на програмите за развој, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2018 година.

Бр.09-9316/2 Општина Струмица  
15.11.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

**338.**

Врз основа на член Чл.21-б од Законот на буџетите (“Сл.весник на РМ”бр.61/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2018 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за одобрување на Предлог – Планот на**  
**програмите за развој**

1. Се одобрува Предлог- Планот на програмите за развој;

2. Одобрениот Предлог – План на програмите за развој е составен дел на Буџетот на општина Струмица за 2019 година и се состои од следните Предлог-развојни програми:

## Предлог –Развојни програми за 2019, 2020 и 2021 година

| Реден број | Име на буџетска програма                                     | Развојна програма                                 | Ознака на буџетска програма | Износ од 2019 | 2019<br>Донација/кредит | Износ од 2020 | Износ од 2021 | Вкупен износ |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1          | Месна самоуправа (капитални објекти)                         | Реконструкција на домови на култура               | ДАА-буџет                   | 10.000.000    |                         | 1.000.000     | 1.000.000     | 12.000.000   |
| 2          | Уредување на градежно земјиште                               | Улици во град Струмица                            | ФАА - буџет                 | 55.000.000    |                         | 21.000.000    | 30.000.000    | 106.000.000  |
| 3          | Уредување на градежно земјиште                               | Тротсари во град Струмица                         | ФАБ - буџет                 | 15.000.000    |                         | 16.000.000    | 15.000.000    | 46.000.000   |
| 4          | Уредување на градежно земјиште                               | Улици во индустриски зони                         | ФАВ-буџет                   | 30.000.000    |                         | 18.000.000    | 15.000.000    | 63.000.000   |
| 5          | Уредување на градежно земјиште                               | Уредување со инфраструктура Суфилар               | ФАИ - буџет                 | 10.000.000    |                         | 9.000.000     | 10.000.000    | 29.000.000   |
| 6          | Уредување на градежно земјиште                               | Урбан мост                                        | ФАУ-Урбан мост              | 10.000.000    |                         | 10.000.000    | 10.000.000    | 30.000.000   |
| 7          | Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци) | Уредување на населени места во руралните подрачја | ФДА - буџет                 | 10.000.000    |                         | 9.000.000     | 10.000.000    | 29.000.000   |

|    |                                                                  |                                                      |                                       |            |           |             |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 8  | Локален економски развој(капитални тр.)                          | нова населба за турско маало                         | ГАБ-кредит                            | 2.300.000  |           | 0           | 0          | 2.300.000  |
| 9  | Локален економски развој(капитални тр.)                          | НВО Центар                                           | ГАВ-НВО Центар-донација               | 4.000.000  | 2.600.000 |             |            | 6.600.000  |
| 10 | Изградба на јавно осветлување                                    | Јавно осветлување во Општина Струмица                | ЈАА -буџет                            | 10.000.000 |           | 9.000.000   | 5.000.000  | 24.000.000 |
| 11 | Изградба и реконструкција на локални патишта и улици             | Изградба и реконструкција на локални патишта и улици | ЈДА - буџет                           | 25.000.000 |           | 16.000.000  | 20.000.000 | 61.000.000 |
| 12 | Изградба на паркиралишта                                         | Паркиралишта                                         | ЈЕА-буџет                             | 4.800.000  |           | 1.000.000 / |            | 5.800.000  |
| 13 | Изградба на системи за водоснабдување                            | Водовод во Општина Струмица                          | ЈГА - буџет                           | 17.000.000 |           | 2.000.000   | 1.000.000  | 20.000.000 |
| 14 | Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води | Нови канализации во градот и индустриски зони        | ЈИА - буџет                           | 10.500.000 |           | 11.000.000  | 10.000.000 | 31.500.000 |
| 15 | Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води | Канализација во населени места                       | ЈИГ - буџет/донација од Светска банка | 38.000.000 |           |             |            | 38.000.000 |

|    |                                                                |                                            |                             |            |            |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 16 | Други комунални услуги<br>(капитални расходи)                  | Изградба на мрежа<br>за гас                | ЈЛА<br>буџет/кредит         | 13.430.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 93.430.000 |
| 17 | Паркови и<br>зеленило(капитални<br>трошоци)                    | Нови зелени<br>површини                    | ЈМА - буџет                 | 4.550.000  |            | 2.550.000  | 4.000.000  | 11.100.000 |
| 18 | Урбана опрема (капитални<br>расходи)                           | Урбана опрема                              | ЈНА - буџет                 | 4.430.000  |            | 4.000.000  | 4.000.000  | 12.430.000 |
| 19 | Културни манифестации и<br>творештво (капитални<br>трошоци)    | Споменици                                  | КАА - буџет                 | 1.500.000  |            | 500.000    | 500.000    | 2.500.000  |
| 20 | Образование(капитални<br>расходи)                              | спортска сала во<br>ООУ Никола<br>Влацаров | НАА -<br>буџет/донации<br>а | 5.000.000  |            | 5.000.000  | 5.300.000  | 15.300.000 |
| 21 | Образование(капитални<br>расходи)                              | Капитални<br>инвестиции во<br>образование  | НАБ-буџет                   | 2.800.000  |            |            |            | 2.800.000  |
| 22 | Заштита на животна<br>средина и природа<br>(капитални расходи) | Стационар за<br>бездомни животни           | РАА-буџет                   | 2.700.000  |            | 5.000.000  | 5.000.000  | 12.700.000 |
| 23 | Заштита на животна<br>средина и природа<br>(капитални расходи) | Енергетски<br>ефикасни фасади              | РАБ-буџет                   | 1.000.000  |            | 3.000.000  | 3.000.000  | 7.000.000  |

|    |                                          |                                                         |                                   |                    |                   |                    |                    |  |                    |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| 24 | Социјална заштита на деца(капитални тр.) | реконструкција на детските градинки-Куклиш и Муртино    | <b>ВБА - донација-ИПА</b>         | 8.765.772          |                   |                    |                    |  | 8.765.772          |
| 25 | Социјална заштита на деца(капитални тр.) | Реконструкција и изградба на детски градинки            | <b>ВБА - буџет/донации</b>        | 13.700.000         | 1.000.000         | 18.000.000         |                    |  | 32.700.000         |
| 26 | Социјална заштита на деца(капитални тр.) | Повеќенаменски социјален центар-амбасада на Р. Бугарија | <b>ВБА-донација</b>               |                    | 9.000.000         |                    |                    |  | 9.000.000          |
| 27 | Прекугранична соработка                  | Програма за спроведување на проекти финансирани од ЕУ   | <b>МБО-буџет/донации а/кредит</b> | 350.000            | 32.000.000        |                    |                    |  | 45.350.000         |
|    |                                          |                                                         |                                   |                    | 13.000.000        |                    |                    |  |                    |
|    |                                          | <b>ВКУПНО</b>                                           |                                   | <b>309.825.772</b> | <b>83.600.000</b> | <b>186.800.000</b> | <b>164.050.000</b> |  | <b>757.275.772</b> |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                    |                            |                             |     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)                                                                                                               |                            | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | DA  |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА                                                                                                                |                            | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | DAA |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                                                                    | ТЕЛЕФОН И ФАКС             |                             |     |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                                                                    | Е-МАИЛ                     |                             |     |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Ставање во функција на руинирани Домови на култура со што би се створиле услови за обновување на културното живеење во населените места.           |                            |                             |     |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата.                                                          |                            |                             |     |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Згради на домовите на култура во населените места да добијат нов современ изглед и да бидат центар на сите културни случувања во населените места. |                            |                             |     |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Ненадмашно отпојнување на работите, непогодни временски услови.                                                                                    |                            |                             |     |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.03.2019                                                                                                                                         | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ | 12000000                    |     |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Реконструкција на домови на култура                                                                                                                |                            |                             |     |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | П                                                                                                                                                  |                            |                             |     |
| АВТОР / ФИРМА                  |                                                                                                                                                    |                            | СЕДМИШТЕ                    |     |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ    |                                                                                                                                                    |                            |                             |     |

  

|                       |                        |                         |          |          |          |          |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ      | ПС - ПРЕДВИЗИВИЛНИ СТУ. | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| П - ГЛАВЕН ПРОЕКТ     | ФС - ФИЗИВИЛНИ СТУДИЈА | ИНДИКАТОРИ              | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |  |                             |     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--|-----------------------------|-----|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)                                                                                                                                                                                                                           |                            |           |  | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | FA  |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |           |  | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | FAA |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |  | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |     |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |  | Е-МАИЛ                      |     |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Реализација на урбанистички план на град Струмица, подобрување на улична мрежа на градот, посефикасен превоз на луѓе и стока во градот, поврзување на улиците во градот со магистралните и регионалните патишта со што се создаваат услови за регионален развој на Струмица. |                            |           |  |                             |     |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на главни проекти, распишување на тендер, избор на изведувач на градежни работи, надзор на реализацијата на проектите, редовни извештаи за извршените активности.                                                                                                  |                            |           |  |                             |     |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ     | Намалување на проблемите во одвивањето на сообраќајот во градот, задоволни учесници во сообраќајот на приградското подрачје, намалување на ризикот на оштетување на возилата од некачествени и несанирани патишта                                                            |                            |           |  |                             |     |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Проблеми кои можат да се јават при експлоатација на земјиштето, каснење на изведувачот, неповолни временски услови при изведба                                                                                                                                               |                            |           |  |                             |     |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ  | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                   | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ | 106000000 |  |                             |     |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Улицы во град Струмица                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |           |  |                             |     |
| НИВОНА СТУДИЈАТА *             | ГП                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |           |  |                             |     |
| АВТОР / ФИРМА                  | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |           |  |                             |     |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |  |                             |     |

  

|                      |                        |                         |      |          |          |          |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------|----------|----------|----------|
| НИВОНА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ      | ПФС - ПРЕДЕЛИМИЛНИ СТУ. | 2018 | 2019     | 2020     | 2021     |
| ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ   | ФС - ФИЗИБИЛНИ СТУДИЈА | ИНДИКАТОРИ              |      | 55000000 | 21000000 | 30000000 |



Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ОЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)                                                                                                                                                                                                                           | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | FA        |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ                                                                                                                                                                                                                                                     | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | FAV       |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |           |
| ФУНКЦИЈА                       | Е-МАИЛ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |           |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Обезбедување на целокупна инфраструктура за потребите на изградба и функционирање на стопанските зони. Изградба на целосна улична мрежа за потребата на изградба и функционирање и за поевфикасно и побрзо реализирање на градежните зафати на идните индустриски капацитети. |                             |           |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изготвување на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата                                                                                                                                                                    |                             |           |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ     | Заскочување на инфраструктурата, привлекување на други инвеститори, странски и домашни, зголемување на вработеноста во општината, зголемување на стандардот на населението во општината и подобрување на целокупниот бизнис амбиент.                                          |                             |           |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Не навремена реализација на проектот, неподготни временски услови при реализацијата, зависност од јавните претпријатија при приклучување на инфраструктурата.                                                                                                                 |                             |           |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                    | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 630000000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Улица во индустриски зони                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |           |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПП                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |           |
| АВТОР / ФИРМА                  | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |           |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |           |

  

|                     |                             |                             |                     |           |           |           |      |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ           | ПС - ПРЕФИЗИКАЦИОНА СТУДИЈА | И Н Д И К А Т О Р И | 2018      | 2019      | 2020      | 2021 |
| ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ  | ФС - ФИЗИКАЛИЗИРАНА СТУДИЈА |                             |                     | 300000000 | 180000000 | 150000000 |      |

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)                                                                                                                                                                                    | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | FA                        |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА-СУФИЛАР                                                                                                                                                                                                   | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | FAI                       |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |
| ФУНКЦИЈА                       | Е-МАИЛ                                                                                                                                                                                                                                |                             |                           |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Реализација на урбанистички план на град Струмица, идно растење на градот во депот на колективното домување, изработка на главните сообраќајници и целокупната канализациона и водоводна мрежа, изградба на улично јавно осветлување. |                             |                           |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувачи, надзор на реализацијата                                                                                                                              |                             |                           |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ-ЕФЕКТИ     | Преработување на населба Суфилар од диво изградена населба во современа урбена заедница и поврзување со уличната градска мрежа, значително подобрување на условите на живот на граѓаните од овој дел на градот                        |                             |                           |
| РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ          | Проблеми кои можат да се јават при експропријацијата на земјиште, рушење дивоградби и други временски неповолни услови при из                                                                                                         |                             |                           |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                            | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 29000000                  |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Уредување со инфраструктура-Суфилар                                                                                                                                                                                                   |                             |                           |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПФ                                                                                                                                                                                                                                    | СЕДИШТЕ                     |                           |
| АВТОР /ФИРМА                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |
| НИВО НА СТУДИЈАТА * :          | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                     | ПОС - ПРЕДИЗВЕШИЛИТИ СТУ.   |                           |
| ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ             | ФС - ФИЗИЧЕШИЛИТИ СТУДИЈА                                                                                                                                                                                                             | ИНДИКАТОРИ                  | 2018 2019 2020 2021       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 10000000 9000000 10000000 |

БЕ ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                             |                            |                             |           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)                                                                                           |                            | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | FA        |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | Урбан мост                                                                                                                                  |                            | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | FAJ       |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                              |                            |                             |           |
| ФУНКЦИЈА                       | Е-МАИЛ                                                                                                                                      |                            |                             |           |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Поврзување на урбан дел на градот со населба Софилар                                                                                        |                            |                             |           |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изготвување на проектна документација, обезбедување на на градежна дозвола, надзор за реализација на проектот, распишување на јавна набавка |                            |                             |           |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Олеснета комуникација на граѓаните и стопанските субјекти                                                                                   |                            |                             |           |
| РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ          | Ненавремено изготвување или ажурирање на деталниот урбанистички план и проблеми кои можат да се јават при експропријација на земјиште       |                            |                             |           |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                  | ЕКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ | 300000000                   |           |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Урбан мост                                                                                                                                  |                            |                             |           |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ИП                                                                                                                                          |                            |                             |           |
| АВТОР / ФИРМА                  | СЕДИШТЕ                                                                                                                                     |                            |                             |           |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                                                             |                            |                             |           |
| НИВО НА СТУДИЈАТА * :          | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ                                                                                                                           | ПОС - ПРЕДПРОЕКТ           | ПС - ПРОЕКТ                 | СТУДИЈА   |
| И Н Д И К А Т О Р И            | 2016                                                                                                                                        | 2019                       | 2020                        | 2021      |
| ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ              | 100000000                                                                                                                                   | 100000000                  | 100000000                   | 100000000 |
| ПОС - ПРЕДПРОЕКТ               |                                                                                                                                             |                            |                             |           |
| ПС - ПРОЕКТ                    |                                                                                                                                             |                            |                             |           |
| СТУДИЈА                        |                                                                                                                                             |                            |                             |           |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                          |                             |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)                                                             | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | FD       |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА                                                                          | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | FDA      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                           |                             |          |
| ФУНКЦИЈА                       | E-MAIL                                                                                                                   |                             |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Осоверемување на изгледот на руралните населби, тампонирање на улици и патишта и уредување на просторот со урбана опрема |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, растушување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата                                 |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ     | Намалување на разликата во квалитетот на живеење помеѓу руралните и урбаните средини                                     |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата                                            |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                               | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 29000000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Уредување на населени места во рурални подрачја                                                                          |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПФ                                                                                                                       |                             |          |
| АВТОР /ФИРМА                   | СЕДИШТЕ                                                                                                                  |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ    |                                                                                                                          |                             |          |

  

|                       |                    |                            |                     |      |          |         |          |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|------|----------|---------|----------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ  | ПС - ПРЕДВИЗИВНИ ИЛИ СТУ.  | И Н Д И К А Т О Р И | 2018 | 2019     | 2020    | 2021     |
| ИП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    | ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ | ФС - ФИЗИКАЛНИ ИЛИ СТУДИЈА |                     |      | 10000000 | 9000000 | 10000000 |

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | GA      |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | GAB     |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |         |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Е-МАИЛ                      |         |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Изградба на нови куќи и комунална инфраструктура за граѓаните од турска националност кои сеуште живеат во супстандардни услови во населбата кај Терминалот. Со тоа ќе ја дислоцираме целата оваа населба во нова населба која ќе има нормални услови за живот со сите неопходни атрибути за квалитетно живеење. |                             |         |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализација.                                                                                                                                                                                                                          |                             |         |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ     | Дислокација на сегашната населба на граѓаните од турска националност и изградба на нова населба во која ќе имаат нормални услови за живот                                                                                                                                                                       |                             |         |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Ненавремено отпочнување на активностите, неблагоприятни временски услови при реализацијата.                                                                                                                                                                                                                     |                             |         |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 2300000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Нова населба во турско маало-финансирање со донација                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |         |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПД                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |         |
| АВТОР /ФИРМА                   | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |         |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |

  

|                       |                   |                       |         |      |      |      |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|------|------|------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ | ПС - ПРЕДВИЗИВНИ ИТУ. | 2016    | 2019 | 2020 | 2021 |
| ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    | ФС - ФИЗИВНИ ИТУ  | ИНДИКАТОРИ            | 2300000 |      |      |      |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                                                                                     | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | GA      |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | НВО ЦЕНТАР                                                                                                                                                                                                                           | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | GAV     |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                                                                                                                       |                             |         |
| ФУНКЦИЈА                       | Е-МАИЛ                                                                                                                                                                                                                               |                             |         |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Зајакнување на невладиниот сектор со обезбедување на објект во центарот на градот со сите потребни услови за непречена работа по најсовремените стандарди                                                                            |                             |         |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.                                                                                                                           |                             |         |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Поактивно вклучување на сите невладини организации во општествениот живот на Општина Струмица. Зголемуена соработка со општината со нови заеднички проекти во функција на задоволување на потребите на граѓаните на општина Струмица |                             |         |
| РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ          | Незавермено отпонување со активностите, неподготни временски услови при реализацијата.                                                                                                                                               |                             |         |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                           | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 5600000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | НВО Центар-финансиран од буџет и донација                                                                                                                                                                                            |                             |         |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПО                                                                                                                                                                                                                                   |                             |         |
| АВТОР / ФИРМА                  | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                                                                              |                             |         |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ    |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |
| НИВО НА СТУДИЈАТА * :          | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                    | ПС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.    |         |
| ИП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ             | ПС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА                                                                                                                                                                                                              | ИНДИКАТОРИ                  |         |
|                                | 2018                                                                                                                                                                                                                                 | 2019                        | 2020    |
|                                | 6600000                                                                                                                                                                                                                              |                             |         |
|                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |



Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                         |                             |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА                                                                                                                            | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | JD       |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ                                                                                                                    | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | JDA      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                                                                                         | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |          |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                                                                                         | Е-МАИЛ                      |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Поефикасен транспорт ма пуге и стоки во населените места, создавање на услови за побрз економски развој.                                                                |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата од страна на Општината но и од Агенцијата за патишта како финансиер на проектот |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Побрз економски развој, посремен изглед на населените места. Да се приближи квалитетот на живот во руралните средини со она во градските средини,                       |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Ненадмерено отпочнување на активностите, временски непогоди при реализацијата.                                                                                          |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                                              | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 61000000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Изградба и реконструкција на локални патишта и улици                                                                                                                    |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПФ                                                                                                                                                                      | СЕДИШТЕ                     |          |
| АВТОР / ФИРМА                  |                                                                                                                                                                         |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                                                                                         |                             |          |

  

|                       |                        |                         |          |          |          |      |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ      | ПС - ПРЕДИЗАЙНИРНИ СТУ. | 2016     | 2019     | 2020     | 2021 |
| ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    | ФС - ФИЗИКАЛНИ СТУДИЈА | ИНДИКАТОРИ              | 25000000 | 16000000 | 20000000 |      |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕНА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА      | ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ                                                                                                                                                                                                                                  | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | JE       |
| ИМЕНА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА   | ПАРКИРАЛИШТА                                                                                                                                                                                                                                                      | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | JEА      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |          |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Е-МАИЛ                      |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Надградување на електронска наплата за паркирање во градот со што го олеснине и релакомираме проблемот околу неорганизираното паркирање како и непочитувањето на сообраќајната сигнализација за паркирање која е посебно изразена во централното градско подрачје |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, рапишување на тендер, избор на изведувач надзор на реализација                                                                                                                                                                               |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ     | Решавање на проблемот со неорганизирано паркирање и поголема свесност за сообраќајната сигнализација посебно во централното градско подрачје                                                                                                                      |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Ненавремено отпочнување со активностите                                                                                                                                                                                                                           |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ  | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                        | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 58000000 |
| ИМЕНА СТУДИЈАТА                | Паркиралишта                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПФ                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |
| АВТОР/ФИРМА                    | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |

  

|                       |                    |                          |                     |      |         |         |      |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------|---------|---------|------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ  | ПЕС - ПРЕДВИЗБИЛИТИ СТУ. | И Н Д И К А Т О Р И | 2018 | 2019    | 2020    | 2021 |
|                       | ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ | ФС - ФИЗИЧКИЛИТИ СТУДИЈА |                     |      | 4800000 | 1000000 |      |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА                                                                                             | ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | JG       |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                                                          | ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | JGA      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                                                                                                        | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |
| ФУНКЦИЈА                                                                                                               | Е-МАИЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                                                         | Замена на дотраените цевки за водоснабдување во неколку населени места како и реконструкција на простанатата водоводна мрежа која сеуште е со азбесни цевки во градот. Со тоа ќе добиеме целосно современи водоснабдителни системи и ќе одговореме на реакциите на граѓаните како и проблемите кои ги имаат досега. |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ                                                                                                   | Изготвување на техничка документација за предвидените инфраструктурни објекти, растушување тендер, избор на изведувачи, изградба на водоводна мрежа и надзор на реализација.                                                                                                                                        |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ                                                                                             | Подобрување на условите за живеење во населените места, обезбедување на здрава вода за пиење и реализација на урбанистички планови за населените места во градот во делот на водоводната мрежа.                                                                                                                     |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ                                                                                                   | Невремена реализација на проектот, неблагоприятни временски услови при реализацијата, зависност од јавно комунално претпријатие при                                                                                                                                                                                 |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ                                                                                         | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 20000000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА                                                                                                       | Водовод во општина Струмица                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *                                                                                                    | ПФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | СЕДИШТЕ                     |          |
| АВТОР / ФИРМА                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *: ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ    ПФ - ПРЕДВИЗУВАТЕЛЕН ПРОЕКТ<br>ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |
| И Н Д И К А Т О Р И                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |
| 2016                                                                                                                   | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020                        | 2021     |
|                                                                                                                        | 17000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20000000                    | 10000000 |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА                                                                                    | ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ                                                                                                                                                                                                                      | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | JI       |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                                                 | НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ                                                                                                                                                                                                                                         | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | JIA      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                                                                                               | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |          |
| ФУНКЦИЈА                                                                                                      | Е-МАИЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                                                | Обезбедување на целокупната инфраструктура за потребите на стопанските индустриски зони во близина на градот за чии производствени погони е неопходна вода а и понатамошно третирање на отпадните води за тие процеси. Зачувување на животната средина од загадување со отпадни води. |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ                                                                                          | Изготвување на техничка документација, распишување на тендери, избор на изведувач, изградба и надзор на реализација                                                                                                                                                                   |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ                                                                                  | Обезбедување на услови за непречено одвивање на стопанската активност на индустриските објекти, покаталитетно обавување на техничко-технолошкиот процес во производствените капацитети и зголемување на вработеноста во индустриската зона.                                           |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ                                                                                          | Ненавремена реализација на проектот, неподобни временски услови при реализацијата, зависност од јавно комунално претпријатие при                                                                                                                                                      |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ                                                                                | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                            | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 31500000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА                                                                                              | Нови канализации во индустриски зони                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *                                                                                           | ПФ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |          |
| АВТОР / ФИРМА                                                                                                 | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *: ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЭС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.<br>ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ЕС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |
| И Н Д И К А Т О Р И                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |
| 2018                                                                                                          | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020                        | 2021     |
|                                                                                                               | 10500000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11000000                    | 10000000 |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                    |                             |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ                                                                                                                   | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | J1        |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА                                                                                                                                                     | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | J1G       |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                                                                                                    | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |           |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                                                                                                    | E-МАИЛ                      |           |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Изградба на фекална канализација во населени места. Селата ќе го решат долгогодишниот проблем со фекални води. Со тоа ќе се подобри квалитетот на живот на граѓаните од овие села. |                             |           |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата                                                                                               |                             |           |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Подобрување на живеење на месното население                                                                                                                                        |                             |           |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Ненамерено отпочнување со активности, неподобни временски услови при реализацијата.                                                                                                |                             |           |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                                                         | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 380000000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Канализација во населени места Просениково, Дабиге и Добрејци-донација                                                                                                             |                             |           |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            |                                                                                                                                                                                    |                             |           |
| АВТОР / ФИРМА                  | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                            |                             |           |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ    |                                                                                                                                                                                    |                             |           |

  

|                       |                        |                         |      |           |      |      |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------|-----------|------|------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ      | ПС - ПРЕДВИЗБИЛИТИ СТУ. | 2018 | 2019      | 2020 | 2021 |
| ИП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    | ПС - ВИЗБИЛИТИ СТУДИЈА | И Н Д И К А Т О Р И     |      | 380000000 |      |      |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА                                                          | ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)                                                                                                              | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | JL       |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                       | ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС                                                                                                                                | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | JLA      |
| МЕСТО ЗА КОНТАКТ                                                                    | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                                          |                             |          |
| ФУНКЦИЈА                                                                            | Е-МАИЛ                                                                                                                                                  |                             |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                      | Гасификација на градот со цел создавање подобри услови за стопанисување и живеење, обезбедување поевтин енергенс за стопанствениците и домаќинствата    |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ                                                                | Започнување со реализација на проект и избор на надзор                                                                                                  |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ                                                        | Зголемување на економичноста во работењето на стопанските субјекти и зголемување на стандардот на граѓаните преку заштеда на потрошувачката на енергија |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ                                                                | Ненавремено отпочнување со активностите, неподготни временски услови при реализацијата.                                                                 |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ                                                      | 01.01.2019                                                                                                                                              | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 93430000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА                                                                    | Изведба на мрежа за гас финансирано од буџет и кредит                                                                                                   |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *                                                                 | П                                                                                                                                                       |                             |          |
| АВТОР / ФИРМА                                                                       | АД Топлификација Скопје                                                                                                                                 |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ                                                          | СЕДМИШТЕ                                                                                                                                                |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *: ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПФС - ПРЕДЕЛИМИЛИТИ СТУ. И Н Д И К А Т О Р И |                                                                                                                                                         |                             |          |
| ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА                                          |                                                                                                                                                         |                             |          |
| 2018                                                                                | 2019                                                                                                                                                    | 2020                        | 2021     |
| 53430000                                                                            | 20000000                                                                                                                                                | 20000000                    | 20000000 |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                  |                             |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)                                                           | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | JM       |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ                                                                             | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | JMA      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                   |                             |          |
| ФУНКЦИЈА                       | Е-МАИЛ                                                                                           |                             |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Разубавување на градот со нови зелени површини, намалување на загадувањето на еколошката средина |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата             |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ     | Здрава и чиста средина за живеење                                                                |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Ненавременно отпочнување со активностите, неблагоприятни услови при реализацијата.               |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                       | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 11100000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Нови зелени површини                                                                             |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПФ                                                                                               | СЕДИШТЕ                     |          |
| АВТОР / ФИРМА                  |                                                                                                  |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                  |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА * :          | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ                                                                                | ПС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.     |          |
|                                | ПГ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ                                                                               | ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА     |          |
| ИНДИКАТОРИ                     | 2018                                                                                             | 2019                        | 2020     |
|                                |                                                                                                  | 4550000                     | 2550000  |
|                                |                                                                                                  |                             | 4000000  |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)                                                                                                                                                                                            | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | JN       |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | УРБАНА ОПРЕМА                                                                                                                                                                                                                | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | JNA      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                                                                                                                                              | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |          |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                                                                                                                                              | E-MAIL                      |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Изведба на нова современа урбана опрема во градот и населените места како дел од модернизацијата на Општината со што ќе постигнеме уште подобра слика за Општината како и практично поедноставување на животот на граѓаните. |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.                                                                                                                   |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Здрава чиста средина, со пропратни содржини со, кои ќе бидат во функција на граѓаните.                                                                                                                                       |                             |          |
| РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ          | Ненадмерено отпочнување со активностите, неблагоприятни временски услови при реализацијата.                                                                                                                                  |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                   | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 12430000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Урбана опрема                                                                                                                                                                                                                |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПФ                                                                                                                                                                                                                           |                             |          |
| АВТОР / ФИРМА                  | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ    |                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |

  

|                       |                         |                          |         |         |      |      |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------|---------|------|------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ       | ПОС - ПРЕДОМЗЕМЛИТИ СТУ. | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 |
| ИП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    | ПОС - ФИЗИЧКИТИ СТУДИЈА | 4430000                  | 4000000 | 4000000 |      |      |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА                                                                                                                                                 | КУЛТУРНИ МАНЕФАСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)                                                                    | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | КА      |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                                                                                                              | СПОМЕНИЦИ                                                                                                                | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | КАА     |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |         |
| ФУНКЦИЈА                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | Е-МАИЛ                      |         |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                                                                                                             | Разубавување на градот со споменици, во паркот и на други места во градот, потврдување на историјата со познати личности |                             |         |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ                                                                                                                                                       | Распишување на конкурса за идејно решение, избор на изведувач.                                                           |                             |         |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ                                                                                                                                                 | Трајно зачувување на значајни настани од историјата за идните генерации                                                  |                             |         |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ                                                                                                                                                       | Неадекватен избор на идејно решение                                                                                      |                             |         |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ                                                                                                                                             | 01.01.2019                                                                                                               | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 2500000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА                                                                                                                                                           | Споменици                                                                                                                |                             |         |
| НИВОНА СТУДИЈАТА *                                                                                                                                                         | Пф                                                                                                                       |                             |         |
| АВТОР / ФИРМА                                                                                                                                                              | СЕДИШТЕ                                                                                                                  |                             |         |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                             |         |
| НИВОНА СТУДИЈАТА *: ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПОС - ПРЕДОЗИВЕЛИТИСТИ, И Н Д И К А Т О Р И<br>ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИВЕЛИТИСТИ<br>2018 2019 2020 2021<br>1500000 500000 500000 |                                                                                                                          |                             |         |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                                            |                             |          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕНА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА      | ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)                                                                                                                                                                            | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | NA       |
| ИМЕНА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА   | СПОРТСКА САЛА ВО ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ                                                                                                                                                                    | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | MAA      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                                                                                             |                             |          |
| ФУНКЦИЈА                       | Е-МАИЛ                                                                                                                                                                                                     |                             |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Изградба на спортска сала во дворот на училиштето која ќе овозможи одржување на часови по физичко воспитување, но ќе се користи и за спортски активности за тој дел од градот.                             |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.                                                                                                 |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Со изградба на спортската сала, настаните добиваат простор и услови за одржување на своите часови, учениците простор за извршување на своите физички активности а граѓаните простор за рекреација и спорт. |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕПОСТАВКИ            | Ненавремено отпочнување со активностите, неподобни временски услови при реализацијата.                                                                                                                     |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                 | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 15300000 |
| ИМЕНА СТУДИЈАТА                | Спортска сала во ООУ Никола Вапцаров-донација                                                                                                                                                              |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПФ                                                                                                                                                                                                         | СЕДИШТЕ                     |          |
| АВТОР /ФИРМА                   |                                                                                                                                                                                                            |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ    |                                                                                                                                                                                                            |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА * :          | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                          | ПАС - ПРЕФИЗИВИЛИТИСТУ.     |          |
| ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ             | ФС - ФИЗИВИЛИТИ СТУДИЈА                                                                                                                                                                                    | ИНДИКАТОРИ                  |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                            | 2018                        | 2019     |
|                                |                                                                                                                                                                                                            | 5000000                     | 5000000  |
|                                |                                                                                                                                                                                                            | 2020                        | 2021     |
|                                |                                                                                                                                                                                                            | 5000000                     | 5300000  |



Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | Животна средина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | RA       |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | RAA      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |          |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Е-МАИЛ                      |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Решавање на проблемот со кучиња и мачки скитници, подигање на безбедноста на граѓаните во градот и околината, зачувување на здрава животна средина, оплеменување на третманот на домашните животните и стварање на можност заинтересираните граѓани да имат можност да посвојат домашно милениче. Изградба на стационар за бездомни животни преку ЈИПР за повеќе општини од регионот |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изготвување на проектна документација, сите потребни дозволи и локација за реализација на овој проект.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Трајно решавање на проблемот со животните скитници и можност за нивно вдомување. Подигање на свеста кај граѓаните во односот спрема животните.                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Изнаоѓање на соодветна локација и проблеми со експроприација.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 12700000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Стационар за бездомни животни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |
| АВТОР / ФИРМА                  | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |

  

|                       |                        |                  |      |
|-----------------------|------------------------|------------------|------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ      | ПС - ПРЕДИПРОЕКТ | СТУ. |
| ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    | ФС - ФИЗИКАЛНИ СТУДИЈА |                  |      |

  

|                     |      |         |         |         |
|---------------------|------|---------|---------|---------|
| И Н Д И К А Т О Р И | 2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
|                     |      | 2700000 | 5000000 | 5000000 |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                          |                             |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | Животна средина                                                                          | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | RA      |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | Енергетски ефикасни фасади                                                               | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | RAV     |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                          | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |         |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                          | Е-МАИЛ                      |         |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Заштеда на енергија, зачувување и разубавување на животната средина.                     |                             |         |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изготвување на проектна документација и сите потребни дозволи за реализација на проектот |                             |         |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Подобрување на стандардот на живеење на граѓаните, зачувување на здрава животна средина  |                             |         |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Проблеми со изготвување на проектна документација                                        |                             |         |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                               | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 7000000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Енергетски ефикасни фасади                                                               |                             |         |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ИП                                                                                       | СЕДИШТЕ                     |         |
| АВТОР / ФИРМА                  |                                                                                          |                             |         |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ    |                                                                                          |                             |         |

  

|                       |                    |                          |      |         |         |         |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|------|---------|---------|---------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ  | ПС - ПРЕДВИЗИВИЛИТИ СТУ. | 2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
|                       | ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ | ФС - ЕКЗИБИЛИТИ СТУДИЈА  |      | 1000000 | 3000000 | 3000000 |

**И Н Д И К А Т О Р И**

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА                                                                                   | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | VA      |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                                                | РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ-КУКЛИШИ МУРТИНО                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | VAA     |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                                                                                              | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |         |
| ФУНКЦИЈА                                                                                                     | Е-МАИЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |         |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА                                                                               | Целосна реконструкција и модернизација на постојните детски градинки во општината со што ќе се создадат многу подобри услови за чување и воспитување на децата. Адаптација и реконструкција на постојечки објекти во с. Куклиш и с. Муртино со средства од ИПА програмата, администрирана од Светка банка и Министерството за финансии. |                             |         |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ                                                                                         | Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.                                                                                                                                                                                                                              |                             |         |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ                                                                                   | Подобрување на условите во детските градинки во Општина Струмица                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |         |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ                                                                                         | Ненавремено отпочнување со активностите, неподгодни временски услови при реализацијата.                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ                                                                               | 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 8765772 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА                                                                                             | Рекон. на детски градинки во Куклиш и Муртино-финансирано од буџет и донација                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |         |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *                                                                                          | ГФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |
| АВТОР / ФИРМА                                                                                                | СЕДИШТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |         |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *: ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЕС - ПРЕДФИЗИКАЛНИ СТУ.<br>ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИКАЛНИ СТУДИЈА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |         |
| И Н Д И К А Т О Р И                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |         |
| 2018                                                                                                         | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020                        | 2021    |
| 8765772                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |         |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                            |                             |          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)                                                    | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | VA       |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАБЕА НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ                                                               | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | VAB      |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                            | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |          |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                            | Е-МАИЛ                      |          |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Дотражба на Детската градинка Парк со четири нови простории за потребите на децата од мали и средни јасли. |                             |          |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Изработка на проект, растушување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината. |                             |          |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ     | Згрижување на децата од предшколска возраст во детските градинки до нивното место за живеење.              |                             |          |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Ненавремено отпочнување со активностите, напознати временски услови при реализацијата.                     |                             |          |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                 | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 32700000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Рек. и извр. на детска град-фин. од буџет и Министерство за труд и социјална заш.                          |                             |          |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            | ПФ                                                                                                         |                             |          |
| АВТОР/ФИРМА                    |                                                                                                            | СЕДИШТЕ                     |          |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                            |                             |          |

  

|                       |                         |                           |      |          |         |          |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------|----------|---------|----------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ       | ПОС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ. |      |          |         |          |
| ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    | ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА | ИНДИКАТОРИ                | 2018 | 2019     | 2020    | 2021     |
|                       |                         |                           |      | 13700000 | 1000000 | 18000000 |

Б1 ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

|                                |                                                                                                                                                                                    |                             |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА     | Социјална заштита (квалитативни проекти)                                                                                                                                           | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА    | VA      |
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | Повеќеименоски социјален центар                                                                                                                                                    | ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА | VAV     |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ                |                                                                                                                                                                                    | ТЕЛЕФОН И ФАКС              |         |
| ФУНКЦИЈА                       |                                                                                                                                                                                    | Е-МАИЛ                      |         |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Обезбедување на соодветен простор и третман за најранливите категории на граѓани во нашата општина. Подршка и помош на истите. Проектот е финансиран од амбасадата на Р. Бугарија. |                             |         |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Обезбедување на проектна документација и сите потребни дозволи за реализација на проектот на локација во старата касарна                                                           |                             |         |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ   | Обезбедување на висок степен на сигурност и безбедност во секојдневниот живот кај најранливите категории на граѓани.                                                               |                             |         |
| РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ          | Изготвување на проектна документација и сите потребни дозволи за реализација на проектот                                                                                           |                             |         |
| ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ | 01.01.2019                                                                                                                                                                         | ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ  | 9000000 |
| ИМЕ НА СТУДИЈАТА               | Повеќеименоски социјален центар-донација                                                                                                                                           |                             |         |
| НИВО НА СТУДИЈАТА *            |                                                                                                                                                                                    | СЕДМИШТЕ                    |         |
| АВТОР / ФИРМА                  |                                                                                                                                                                                    |                             |         |
| ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ     |                                                                                                                                                                                    |                             |         |

  

|                       |                         |                          |         |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------|------|------|------|
| НИВО НА СТУДИЈАТА * : | ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ       | ПОС - ПРЕДОЗИВЕЛИТИ СТУ. | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 |
| ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    | ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА | ИНДИКАТОРИ               | 9000000 |      |      |      |

ВЗ ОБРАЗЕЦ

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ - ИПА

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА  | ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА                                                                                                                                                                                                                                      | ОЗНАКА НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | МБ0                             |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ (КООРДИНАТОР)  | ТЕЛЕФОН И ФАКС                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                 |
| ФУНКЦИЈА                       | Е-МАИЛ                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                 |
| ИМЕ НА ПРОЕКТОТ                | Програма за спроведување на проекти финансирани од ЕУ                                                                                                                                                                                                        | ОЗНАКА НА ПРОЕКТОТ               | МБ0                             |
| ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА | Подобрување на меѓународната погранична соработка со соседните земји членки на ЕУ. Проекти за прекугранична соработка со Р. Бугарија со градовете Кустенил Петрич. Во оваа програма е опфатен и ИПА проектот Промоција на туризмот и културата со Р. Грција. |                                  |                                 |
| ПРИОРИТЕТНА ОСКА               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                 |
| ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ           | Аплицирање во проширениите форми од ЕУ, на распишани јавни позиви од ИПА програмата со Р. Бугарија и Р. Грција                                                                                                                                               |                                  |                                 |
| ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ     | Добивање на што поголем број на аплицирани проекти во функција на регионалниот развој и подобрување на меѓусебната соработка.                                                                                                                                |                                  |                                 |
| РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ           | Ограничен број на проекти за кој се аплицира                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                 |
| ПЛАНИРАНИ ТИПОВИ НА ДОГОВОРИ   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                 |
| ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                 |
|                                | ЕВРА                                                                                                                                                                                                                                                         | ДЕНАРИ                           |                                 |
| 1. ГРАДЕЖНИ РАБОТИ             | 0                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ТЕНДЕР    |
| 2. НАБАВКА НА СТОКИ            | 0                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | ДАТУМ НА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР     |
| 3. УСЛУГИ                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. СО ИМПЛЕМЕН. |
| 4. ГРАНТОВИ                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | ДАТУМ НА ЗАВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОР  |
| 5. ТВИНИНГ                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                 |
| ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ    | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                |                                 |
|                                | ДЕНАРИ                                                                                                                                                                                                                                                       | ЕВРА                             |                                 |
|                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                |                                 |
|                                | 2018                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                             | 2020                            |
|                                | 43350000                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 2021                            |
|                                | ИНДИКАТОРИ                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                 |

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9316/1  
15.11.2018 год.  
Струмица

Совет на општина Струмица  
Претседател,  
Марјан Даскаловски с.р.